



80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"



ЖЕНЕВА ВО 1925 ГОДИНА

■ Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ

"Поделбата на Македонија на три држави е скандал, уште посрамен затоа што беше потврден и од Лигата на народите".

"Примерот со решението на македонското прашање е доволен доказ дека Друштвото на народите му служи на империјализмот и дека е против интересите на сите угнетени народи".

"Начин да се излезе од овој пеколен корсокак е групирањето на сите жртви во една моќна организација, која е подготвена да прифати јасна програма".

ПОДЕЛБАТА НА МАКЕДОНИЈА - СКАНДАЛ ПОТВРДЕН И ОД ЛИГАТА НА НАРОДИТЕ

Франсис Лебе, во својот одговор на анкетните прашања на "Балканска федерација", напишал вака:

"По таканаречената праведна и ослободителна војна, чиј основен принцип беше 'слобода за сите народи да се определат според сопствена желба', сите со право очекуваа дека овој принцип, кој водачите на народите гласно го прокламираа, ќе важи и за балканските народи и за оние кои биле колонизирани од името на цивилизацијата. Но, не беше така; империјализмот повторно си поигра со сите чесни луѓе, а особено со овие угнетените. Поделбата на Македонија меѓу три држави е скандал, уште посрамен затоа што беше потврден од Лигата на народите".

Потоа во својот допис тој коментира:

"Примерот со 'решението' на македонското прашање е

Франсис Лебе



Роден во 1897 година во Бит, кантон Нојшател во Швајцарија. Во 1917 година ја основал Секцијата на социјалистичката младина во Флерје (Нојшател) и активно учествувал во социјалистичкото и синдикалното движење. Раководел со секциите на франкофонските кантони и женевската секција на проширената партиска централа, бил секретар на романскиот комитет на Меѓународната црвена помош, секретар на шумарските и градежните работници во Женева.

доволен доказ дека Друштвото на народите му служи на империјализмот и дека е против интересите на сите угнетени народи. Решението за Македонија е негација на праведноста и директен атак врз мирот".

Франсис Лебе продолжува:

"Начин да се излезе од овој пеколен корсокак е групирањето на сите жртви во една моќна организација, која е подготвена да прифати јасна програма. Тоа треба да биде програмата, која ја прифатија револуционерните работници, која капитализмот во форма на империјализам не го смета за национален, туку за интернационален феномен, кој атакува врз народите во колониите, било да дели некоја земја меѓу посилни држави, било според формулата на Друштвото на народите да ја става под 'протекторат' на некоја моќна нација".